



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издање. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текуќа сметка на продавно - трговското одделение 101-670880

Среда, 9 август

БЕЛ

БРОЈ 49

ГОД. VI

ВОДСТВО

444.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените цени, а за да се примени Општиот закон за занаетството, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, прописува

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПРОДАЖБАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЗАНАЕТСКИТЕ ЗАДРУГИ И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Напатствието за продажбата и определувањето цените на производите на занаетските задруги и претпријатијата на општествените организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/49) се менува и дополнува, така да пречистениот текст на ова напатствие гласи:

НАПАТСТВИЕ

за продажбата и определувањето цените на производите на занаетските задруги и претпријатијата на општествените организации

I

1. Занаетските производителни задруги и производителните претпријатија на општествените организации ги продаваат своите производи:

а) преку државните трговински претпријатија, задругите и трговинските претпријатија на општествените организации на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија;

б) непосредно на потрошачите (граѓаните).

2. Непосредно на потрошачите можат да ги продаваат своите производи од широкото трошење во слободна продажба само оние занаетски задруги и претпријатијата на општествените организации, што произведат врз основа на порачки од потрошачот.

3. Прописите од ова напатствие не се однесуваат на занаетските задруги и на претпријатијата на општествените организации што се занимаваат со услужна дејност.

II

4. Занаетските задруги и претпријатијата на општествените организации кога ги продаваат своите производи од широкото трошење за слободна продажба на државните трговински претпријатија, задругите и на трговинските претпријатија на општествените организации, ќе ги продаваат по своите продавни цени на производителот.

Овие продавни цени на производителот ги определува извршниот одбор на околинскиот народен одбор на седиштето на занаетската задруга односно производителното претпријатие на општествената организација врз основа на поднесените калкулации, а во смисла на постоеќите прописи што важат за тие задруги и претпријатија.

5. Извршните одбори на околинските народни одбори, врз основа на општите напатствија што ќе ги донесат претседателот на комитетот за локално стопанство, министерот на трговијата и снабдувањето и министерот на финансите на народната република, врз основа на барање од занаетската задруга односно

од претпријатието на општествените организации можат да им дадат одобрение на поодделни занаетски задруги и претпријатија на општествените организации, врз основа на кое односните занаетски задруги и претпријатијата на општествените организации ќе имаат право:

а) макар да не произведат по порачка, да можат да ги продаваат своите производи непосредно на потрошачите во своите продавници или дукјани (работилници);

б) исклучително од ставот 1 на точ. 4 од ова напатствие своите производи да и ги продаваат на трговинската мрежа по цените во слободната продажба (со пазаришна добивка); и

в) за своите производи сами да определуваат цени во слободна продажба со додавање на пазаришната добивка врз цената на производителот, определена во смисла на ставот 2 точ. 4 од ова напатствие.

6. При определувањето на продавната цена на производителот извршниот одбор на околинскиот народен одбор им ја признава на задругите и претпријатијата од точ. 1 на ова напатствие за потрошените сировини и материјал нивната повисока единствена (комерцијална) цена, без оглед на изворот и на набавната цена на тие сировини и материјал. Ако како сировини и материјал се во прашање поделелски производи, извршниот одбор на околинскиот народен одбор ќе ги признае оние цени по кои, спрема постоеќите прописи, ги купуваат овие производи државните стопански претпријатија.

Исклучително, при определувањето на продавната цена на производителот за производите на оние производителни односно преработувачки претпријатија на општествените организации, кои што ги применуваат прописите на Уредбата за елементите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и централниот фонд на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење — извршниот одбор на околинскиот народен одбор ги пресметува сировините и материјалот во оние елементи на структурата на цената и во онаа висина како што е предвидено со соодветните прописи на наведената уредба.

7. Ако државните трговински претпријатија, задругите и трговинските претпријатија на општествените организации им даваат непосредно на производителните претпријатија од локално значење сировини и материјал за да изработат производи, кои што таа (трговинската мрежа) ќе ги продава во слободна продажба по цените определени за слободна продажба, производителните претпријатија од локално значење ја засметуваат само цената за услугата на изработката, што ќе им ја определи нивниот извршен одбор на околинскиот народен одбор. Државните трговински претпријатија, задругите и трговинските претпријатија на општествените организации, кои што така изработени производи продаваат во слободна продажба, руваат при тоа пазаришна добивка. Како пазаришна добивка се смета разликата помеѓу продавните цени на производителот во слободна продажба, што ќе ја определи извршниот одбор на околинскиот народен одбор од седиштето на трговинското претпријатие односно задругата — и собирот на платената цена за

услугите на изработката, вредноста на потрошените сировини и материјал по набавните цени, данокот на промет на производи и трошковите на трговијата.

Преземањето на сировини и материјал заради изработка во смисла на претходниот став е предмет на слободно договарање.

8. Министерот на финансите на ФНРЈ ќе го пропише начинот по кој што занаетските задруги и претпријатијата на општествените организации ќе ја пресметат и уплатат пазаришната добивка што се остварува при продажбите во смисла на точ. 5 и 7 од ова напатствие.

Извршниот одбор на околинскиот народен одбор може да им одобри на занаетските задруги и на претпријатијата на општествените организации, како во случајот кога овие ги продаваат своите производи непосредно на потрошачите, така и во случај кога своите производи и ги продаваат на трговинската мрежа — удел во пазаришната добивка. Извршниот одбор на околинскиот народен одбор го определува уделот во пазаришната добивка по напатствијата што ги пропишува министерот на финансите во согласност со министерот на трговијата и снабдувањето и со претседателот на комитетот за локално стопанство на народната република.

9. Оној дел од своето производство што е опфатен со сојузниот или републичкиот план на распределбата, занаетските задруги и претпријатијата на општествените организации го продаваат франко своето стовариште, и тоа по своите продавни цени на производителот. За тој дел на производството извршниот одбор на околинскиот народен одбор на овие задруги и претпријатија за потрошените сировини и материјал ја признава нивната пониска единствена односно државна (сврзана) цена, и тоа без оглед на кој начин и по која цена тие сировини и материјал се набавени.

Ако производите на занаетските задруги и на претпријатијата на општествените организации квалитативно се разликуваат од истовидните производи на сојузните и републичките претпријатија, извршниот одбор на околинскиот народен одбор на дотичната занаетска задруга или претпријатие им признава одделен додаток за подобар квалитет односно изработка. Во тој случај и определената пониска единствена цена на тие производи, при натамошните продажби сразмерно се наголемува во смисла на чл. 2 ст. 2 од Уредбата за елементите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и централниот фонд на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење.

III

10. Извршниот одбор на околинскиот народен одбор должен е да ги определи цените и да ги реши работите во врска со определувањето на цените во најкраток рок, кој што не може, по правило, да биде подолг од 5 дена.

11. Поблиски прописи за спроведување на ова напатствие долесува Претседателот на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ во согласба со Претседателот на Комитетот за локално стопанство и комунални работи на Владата на ФНРЈ.

12. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 мај 1950 година.

Бр. 3966
28 јули 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет
Борис Кидрич, с. р.

445.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените цени, а за да се примени Општиот закон за занаетството, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, прописува

НАПАТСТВИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА НАПАТСТИЕТО ЗА ПРОДАЖБАТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ПРИВАТНИТЕ ЗАНАЕТСКИ ДУКЈАНИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА

Напатствието за продажбата и определувањето цените на производите на приватните занаетски дукјани и претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/49), се менува и дополнува така да пречистениот текст на ова напатствие гласи:

НАПАТСТВИЕ

за продажбата и определувањето цените на производите на приватните занаетски дукјани

I
1. Приватните производителни занаетски дукјани ги продаваат своите производи:

а) преку државните трговински претпријатија, задруги и преку трговинските претпријатија на општествените организации на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија;

б) непосредно на потрошачите (граѓаните).

2. Непосредно на потрошачите можат да ги продаваат своите производи од широкото трошење во слободна продажба само оние приватни занаетски дукјани што производат врз основа на порачки од потрошачите.

3. Прописите на ова напатствие не се однесуваат на приватните занаетски дукјани што се занимаваат со услужна дејност.

II

4. Приватните занаетски дукјани кога продаваат свои производи од широко трошење за слободна продажба на државните трговински претпријатија, на задругите и на трговинските претпријатија на општествените организации, ќе ги продаваат по своите продавни цени на производителот.

Овие продавни цени на производителот ги определува извршниот одбор на околинскиот народен одбор на седиштето на занаетскиот дукјан врз основа на поднесените kalkulации, а во смисла на постоеките прописи што важат за дотичните занаетски дукјани.

5. Извршните одбори на околинските народни одбори, врз основа на општите напатствија што ќе ги донесат претседателот на комитетот за локално стопанство, министерот на трговијата и снабдувањето и министерот на финансите на народната република, врз основа на барање од занаетскиот дукјан односно од занаетската набавно-продавна задруга можат да им дадат одобрение на поодделни занаетски дукјани односно занаетски набавно-продавни задруги, врз основа на кое односите занаетски дукјани и занаетските набавно-продавните задруги ќе имаат право:

а) макар да не произведат по порачки, да можат да ги продаваат своите производи непосредно на потрошачите во своите продавници или дукјани (работилници);

б) исклучително од ставот 1 на точ. 4 од ова напатствие своите производи да и ги продаваат на трговинската мрежа по цените во слободната продажба (со пазаришна добивка).

6. Приватните занаетски дукјани и занаетските набавно-продавни задруги кога ги продаваат своите производи односно производите на своите членови врз основа на одобрение издадено во смисла на точ. 5 на ова напатствие, ќе ги продаваат по продавните цени во слободната продажба, што ги определува извршниот народен одбор на нивното седиште.

Овие продавни цени во слободна-продажба, освен воодавната цена на производителот, содржат и паза-

ришна добивка. Висината на пазаришната добивка што е содржана во тие цени ја утврдува извршниот одбор на околинскиот народен одбор врз основа на напатствието од повисоките државни органи.

7. При определувањето на продавната цена на производителот извршниот одбор на околинскиот народен одбор им ја признава на занаетските дукјани наведени во точ. 1 од ова напатствие за потрошените сировини и материјал фактичната набавна цена, но најповеќе до износот на повисоката единствена (комерцијална) цена што е определена за тие сировини и за тој материјал. Ако се како сировини и материјал во прашање поделелски производи, извршниот одбор на околинскиот народен одбор исто така ја признава фактичната набавна цена, но најповеќе до износот на оние цени по кои што, спрема постоечките прописи, ги купуваат овие производи државните стопански претпријатија.

Министерот на комуналните работи во спогодба со министерот на финансите на народната република го прописува начинот на кој што приватните занаетски дукјани ги документираат фактично набавните цени за потрошените сировини и материјал.

8. Купувањето на сировини и материјал од страна на приватните занаетски дукјани се врши спрема постоечките прописи.

Претседателот на Комитетот за локално стопанство и комунални работи на Владата на ФНРЈ соработува со надлежните органи на државната управа при донесувањето на прописи што се однесува до регулирањето правата и начинот на купувањето на сировини и материјал од страна на приватните занаетски дукјани.

9. Министерот на финансите на ФНРЈ ќе го пропише начинот по кој што приватните занаетски дукјани односно занаетските набавно-продавните задруги ќе ја пресметаат и уплатат пазаришната добивка што се остварува при продажбите во смисла на точ. 5 и 6 од ова напатствие.

Извршниот одбор на околинскиот народен одбор може да им одобри на приватните занаетски дукјани, како во случајот кога ги продаваат своите производи непосредно на потрошачите, така и во случај кога своите производи им ги продаваат на државните трговски претпријатија, на работничко-службеничките задруги, на трговските претпријатија на општествените организации, или ги отстапуваат на набавно-продавните задруги на занаетчиите, удел во пазаришната добивка.

Извршниот одбор на околинскиот народен одбор го определува уделот во пазаришната добивка по напатствијата што ги прописува министерот на финансите во спогодба со министерот на трговијата и снабдувањето и претседателот на комитетот за локално стопанство на народната република.

10. Оној дел од своето производство кој е опфатен со сојузниот или републичкиот план на распределбата, приватните занаетски дукјани го продаваат франко своето стоварниште и тоа по своите продавни цени на производителот. За тој дел на производството извршниот одбор на околинскиот народен одбор им ја признава на приватните занаетски дукјани за потрошените сировини и материјал нивната пониска единствена односно државна (сврсана) цена, и тоа без оглед на кој начин и по која цена тие сировини и материјал се набавени.

До колку производителите на приватните занаетски дукјани квалитативно се разликуваат од истовидните производи на сојузните и републичките претпријатија извршниот одбор на околинскиот народен одбор му признава на дотичниот занаетски дукјан одделен додатоц за подобар квалитет односно изработка. Во тој случај и определената пониска единствена цена на тие производи, при патамошните продажби сразмерно се наголемува во смисла на одредбите на чл. 12 ст. 2

од Уредбата за елементите на цената на чинието, акумулацијата, фондот на раководството и емигрантниот фонд на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење.

III

11. Извршниот одбор на околинскиот народен одбор должен е да ги определи цените и да ги реши работите во врска со определувањето на цените во најкраток срок кој што не може, по правило, да биде подолг од пет дена.

12. Поблиски прописи за спроведувањето на ова напатствие донесува Претседателот на Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Комитетот за локално стопанство и комунални работи на Владата на ФНРЈ.

13. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 мај 1950 година.

Бр. 3965

28 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет
Борис Кидрич, с. р.

446.

Врз основа на чл. 4 од Општиот закон за занаетството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/49), по предлог од Претседателот на Комитетот за локално стопанство и комунални работи на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕААТ ЗАНАЕТИ

I. Занаети се сметаат следните стопански дејности:

на метало преработувачката занаетска дејност

- 1) ковачка
 - 2) поткивачка
 - 3) котларска
 - 4) бакро-котларска (казанциска)
 - 5) браварска
 - 6) конструкционо-браварска
 - 7) машинобраварска
 - 8) уметничко-браварска
 - 9) механичарска
 - 10) автомеханичарска
 - 11) прецизно-механичарска
 - 12) металостругарска
 - 13) алатничарска
 - 14) лимарска (каросериска)
 - 15) градежно-лимарска
 - 16) лимарско-галантериска
 - 17) изработка на музички инструменти од то
- некје
- 18) леачка
 - 19) уметничко-леачка
 - 20) металоделарска и металокалупарска
 - 21) граверско-цизелерска

22) инструментарска (на медицински и други инструменти)

23) инсталатерска (на парно, водено и воздушно греење)

24) инсталатерска за водовод, канализација и гасни постројки

25) кујуниска

26) златарска

27) сајциска

28) оптичка

29) ножарско-острачка

30) оружарска (пушкарска)

31) изработка на ваги

32) изработка на воденици за кафе (рачна).

на електротехничката занаетска дејност

33) електроинсталатерска (со јака и слаба струја)

34) електромеханичка (поправка на уреди на електроводи и електроапарати)

35) електромонтерска (изработка на електрични дигалки и други електромоторни уреди)

36) галванизерска, галванопластичарска

на занаетска хемиска дејност

37) бојарска

38) вулканизерска

39) чешљарска

40) изработка предмети од вештачка смола и пластични маси

41) воскарско-свекјарска (медицарска).

на занаетската дејност на преработка земја и камен

42) лончарско-грнчарска

43) изработка на каљеви тули за печки и ватро-стален материјал

44) керамичарска

45) изработка на вештачки камен и предмети од бетон и вештачки камен.

на градежната занаетска дејност

46) зидарска

47) бунарска

48) гипсарска, штукатерска, фасадерска

49) кровопокривачка

50) сликарска (на стакло, порцелан и мермер)

51) стаклорезачка

52) стаклобрусачка

53) паркетарска

54) тесарска

55) печкарска (постављање зидни течки).

56) тесарска

57) фарбарска

58) фирмописачка (изработка на реклама)

на дрвопреработувачка занаетска дејност

59) коларска (изработка на каросерии од дрво)

60) столарска за покукјина

61) граѓево-столарска

62) уметничко-столарска

63) кошничарска (кошарска-дрвоплетарска)

64) бочварско, качарска

65) четкарска, ситарска

66) даборезачка

67) дрвостругарска (дрвотесарска)

68) дрводеларска и дрвокалупарска

69) изработка на музички инструменти од дрво

70) изработка ролетни од дрво

71) изработка на кајаци и помали пловни објекти од дрво

на занаетската дејност преработка на хартија

72) књиговезачка

73) картонажарска

на занаетската дејност преработка на текстил

74) кројачка за изработка на народно облекло

75) кројачка за изработка на машко облекло по мера

76) кројачка за изработка на женско и детско облекло по мера

77) кројачка за изработка на рубје

78) ткачка, предилачка

79) кјилимарска

80) чипкарска, везилска

81) шеширарска за изработка машки шешири

82) шеширарска за изработка на женски шешири

83) капациска

84) изработка и стегачи и појасеви

85) изработка на чадори и сонцобрани

86) тапетарска, декоратерска (за покукјина)

87) тапетарска за кола и возила

88) јорганска

89) јажарска

90) лозамантериска (текстилна галантерија)

на занаетската дејност преработка на кожа и гума

91) кожухарска, кјурчиска

92) крзнарска

93) сарачка (седларска, ременарска)

94) опанчарска

95) папучарска

96) обукјарска (чизмарска, изработка горни делови)

97) изработка на кожна галантерија

98) нараквичарска

99) ортопедска-баждарска

100) изработка на предмети од гума

на прехранбената занаетска дејност

101) пекарска

102) посластичарска

103) месарска

104) кобасичарска-цреварска

на графичката занаетска дејност

105) печатарска

106) изработка клишеи и матрици

на занаети на лични услуги

107) фотографска

108) бербарска (бричка)

109) фризерска

110) козметичка

II. Евентуални објаснувања во врска со ова решение ќе дава Претседателот на Комитетот за локално стопанство и комунални работи на Владата на ФНРЈ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 3963

28 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана

Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

447.

Врз основа на членот 16 од Уредбата за геодетската струка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 64/47) издавам

Н А Р Е Д Б А ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ЗВАНИЈА И ЗА ИЗМЕНУВАЊА ВО ПОСТОЕКЈИТЕ ЗВАНИЈА ВО ГЕОДЕТСКАТА СТРУКА

I. — Во чл. 2 на Уредбата за геодетската струка се воведуваат долунаведените звањја со основни работи и стручна спрема за вршење на звањето

Звањје	Основни работи на звањето	Стручна спрема потребна за вршење на звањето
Виши геоматар I класа	Раководење со работи од поголем обем, надзор над овие работи. Извршување поодделни работи за кои што се бара специјално стручно знаење.	а) Завршен двогодишен геодетски отсек на техничкиот факултет, покажан успех во звањето виши геоматар II класа и поволна оцена од надлежната комисија за технички и теоретски работи; б) Завршена средна техничка школа, покажан успех во звањето виши геоматар II класа на работите за кои што се бара повисока школска спрема и поволна оцена од надлежната комисија за технички и теоретски работи.
Виши геодетски советник	Студиско проучување на најсложени проблеми од областа на геодетската струка и давање мненија и предлози за нивно решавање.	Сестрано познавање на целокупната геодетска служба и потребна пракса и покажана лична способност во звањето геодетски советник.
Помлад катастарски референт	Изработка на копии, преписи и изводи од катастарските планови, оперативни и други делови на елаборати на пример на земљиште, присобирање и обработка на податоци потребни за одржување на катастерот во согласност со фактичната состојба на теренот, или вршење премерување во врска со одржувањето на катастерот по напатствија.	а) Непотполна средна школа, завршен курс за помлад катастарски референт; б) Непотполна средна школа, завршен курс за геодетски помошник.
Катастарски референт	Самостојно вршење работи на службата на катастарот и вршење премерувања во врска со катастерот или самостојна изработка на катастарски оперативни и спроведување менувања во истиот.	Претходна пракса и покажан успех во звањето на помлад катастарски референт.

2. Звањето „виши геоматар” од чл. 2 на истата уредба се менува во звање „виши геоматар II класа”.

3. Звањето „виши геоматар I класа” се вклучува зад звањето „виши геоматар II класа” и добива реден број 5, а звањето „виши геодетски советник” се вклучува зад звањето „геодетски советник” и добива реден број 5.

4. Над буквата „А” се става поднаслов: „I. Геодетска гранка”, а зад звањето „виши геодетски советник” се става поднаслов „II. Катастарска гранка” со звањја: 1) помлад катастарски референт и 2) катастарски референт.

5. На звањјата на службениците од геодетската струка што вршат картографски работи може да им се додава ознаката на поуската специјалност „картограф”.

6. Во ставот 2 на членот 5 од Уредбата на геодетската струка место зборот „виши геоматар” да се стави „Виши геоматар I класа”.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 3794

25 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

448.

Врз основа на членот 7 од Уредбата за припадностите на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 83/47), по предлог од Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, издавам

Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОВИ И МЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЕКЈИТЕ ОСНОВНИ ПЛАТИ ВО ГЕОДЕТСКАТА СТРУКА

1. Основните плати за звањето „помлад геодетски инженер”, „геодетски инженер” и „виши геодетски инженер” се менуваат и определуваат во следни износи:

ски инженер” се менуваат и определуваат во следни износи:

	Динари
помлад геодетски инженер — — — — —	4.070—4510
геодетски инженер — — — — —	4.940
виши геодетски инженер — — — — —	5.360

2. За службениците со звањјата на геодетски пратч што вршат картографски работи, основните плати од чл. 3 на Уредбата за припадностите на државните службеници („7. Геодетската струка”) се менуваат и се определуваат во следни износи:

Динари
 помошен геодетски цртач (картограф) 2.930—3.720
 геодетски цртач (картограф) — — — 3.460—3.720
 виши геодетски цртач (картограф) — — — 3.810—4.160

3. За званијата што се заведени со Наредбата за воведување нови званија и за изменувањата во постоеќите званија во геодетската струка („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 49/50), се определуваат основни плати во следни износи:

Динари
 виши геометар I класа — — — — — 4.940
 виши геодетски советник — — — — — 6.200
 помлад катастарски референт — — — — — 2.930—3.200
 катастарски референт — — — — — 3.460—4.070

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

IV бр. 3886

25 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
 и Министар на народната одбрана,
 Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Претседателот на Советот
 за законодавство и изградба на
 народната власт на Владата на ФНРЈ,
 Министар на надворешната трговија
 на ФНРЈ,

инж. Милентије Попович, с. р.

449.

Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообразното сметководство, а во врска со Напатствието за начинот на пресметувањето и уплатувањето на планското снижување на полната цена на чинењето за 1950 година во градежништвото („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 36/50) препишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА КНИЖЕЊЕ СНИЖУВАЊЕТО НА ПОЛНАТА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕТО КАЈ ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Државните градежни претпријатија, при поднесувањето на времените ситуации до банката за наплата, ќе го пресметаат врз основа на утврдениот плански проценат планското снижување на полната цена на чинењето по поодделни ситуации и во исто време ќе издадат налог на банката за уплатување на ова снижување на одделен konto кај банката, што ќе се книжи на одделниот аналитички konto од синтетичкото konto „Издвоени средства кај банката” (102).

Книжењето на оваа уплата се спроведува: со задолжување на konto „Издвоени средства кај банката” (102), а со одобрување на контото „Банка-редовен konto” (101).

2) Уплатите извршени спрема претходната точка на ова напатствие, што имаат карактер на времени уплати, ќе се коригираат на крај на тромесечното врз основа на фактично постигнатото снижување на полната цена на чинењето.

За да се утврди фактичното снижување на полната цена на чинењето, книговодството на државните градежни претпријатија на крај на тромесечното ќе изврши следни поредби:

а) за извршените работи на недовршените градежни објекти за кои што се испоставени соодветни временни ситуации, ќе ги упореди вон книговодствено фактичните трошкови на полната цена на чинењето на односните аналитички conta од синтетичкото konto „Градежно производство” (520) со соодветните елементи на пресметаната полна цена на чинењето по времените ситуации,

б) за извршените работи на завршените градежни објекти, односно извршените работи на недовршените градежни објекти на последното тромесечие (кога се

состави пресметковната ситуација) ќе изврши упоредба на долговната страна со страната што побарува од konto „Градежна дејност по фактичните трошкови” (600).

Разликите што ќе се утврдат врз основа на поредба на показателите наведени под а) од оваа точка нема да се книжат све до поднесувањето на завршната ситуација, односно до крајот на годината. Разликите, меѓутоа, што ќе се покажат во текот на годината кај завршените градежни објекти, односно на крај на годината кај недовршените градежни објекти помеѓу долговната страна и страната што побарува од контото „Градежна дејност по фактичните трошкови” (600), ќе се прокнижат на контото „Пресметан финансиски резултат” (609).

3) Точноста на тромесечната пресметка ја потврдува административно-оперативниот раководител (повисокото стопанско здружество).

Потврдата на административно-оперативниот раководител (повисокото стопанско здружество) за фактично извршеното снижување на полната цена на чинењето градежните претпријатија ја испраќаат до банката со налог за да изврши:

а) соодветна корекција на книжењето, доколку не е извршен планот на снижувањето на полната цена на чинењето;

б) уплата во буџетот на соодветниот дел на снижувањето на полната цена на чинењето со претходно задржување на одделниот konto износот што му припаѓа на фондот на раководството и на фондот за самостојно располагање.

Во тој случај градежното претпријатие врши следни книжења:

а) Го задолжува „Банка-редовен konto” (101), а му одобрува на контото „Издвоени средства кај банката” (102) за евентуално повеќе уплатената сума;

б) го задолжува контото „Други уплати во буџетот” (133), а

му одобрува на контото „Издвоени средства кај банката” (102) соодветен износ на снижувањето што му припаѓа на буџетот.

4) Во врска со точката 9 од Напатствието за начинот на пресметувањето и уплатувањето на планското снижување полната цена на чинењето за 1950 година во градежништвото и Напатствието за организација на финансиското и материјалното работење на работните органи за помошна и споредна дејност кај градежните претпријатија (М. гр. бр. 4480 од 20 март 1950 година), резултатот што ќе се појави на контото „Производство на помошна дејност” (521) книговодството ќе го прнесе на контото „Пресметан финансиски резултат” (609).

Кај споредните дејности за кои што планските органи не доделиле одделни производни односно работни задачи, резултатот што, во смисла на Напатствието за организацијата на финансиското и материјалното работење на работните органи за помошна и споредна дејност кај градежните претпријатија, ќе се јави на контото „Споредна дејност по фактичните трошкови” (605) ќе се прнесе исто така на контото „Пресметан финансиски резултат” (609).

Меѓутоа, кај споредните дејности за кои што планските органи определуваат производни односно работни задачи, снижувањето на полната цена на чинењето ќе се книжи на начинот прописан за основната дејност во односната гранка.

5) Конечната пресметка на снижувањето полната цена на чинењето се врши на крај на годината. Со таа прилика претпријатијето ќе издаде налог на банката за корекција на извршените уплати на konto „Издвоени средства кај банката” (102), а евентуално повеќе уплатениот износ во буџетот на име планско снижување на полната цена на чинењето ќе го искаже на контото „Други уплати во буџетот” (133), кој износ ќе го земе да го разгледа при одобрување на завршните сметки (билансот за 1950 година).

Доколку постигнатиот позитивен резултат на снижувањето на полната цена на чинењето т. е., ако е во потполност или деломично остварен планот на снижувањето полна цена на чинењето, од оствареното планско снижување на полната цена на чинењето ќе се издвои соодветниот износ на ова снижување во фондот на раководството и во фондот за самостојно располагање. по прописите на Напатствието за начинот на пресметувањето и уплатувањето на планското снижување на полната цена на чинењето за 1950 година во градежништвото.

Меѓутоа, ако претпријатието воопшто не остварило снижување на полната цена на чинењето, туку истата ја наголемило, тоа ќе има непредвидена загуба, што ќе се искаже на контото „Пресметан финансиски резултат“ (609)

6) Потребните книжења во смисла на претходната точка се вршат, и тоа:

а) во случај на конечен позитивен резултат на снижувањето на полната цена на чинењето:

се задолжува контото „Пресметан финансиски резултат“ (609) за постигнатото снижување на полната цена на чинењето, а

се одобрува на контата „Други уплати во буџетот“ (133) за соодветниот износ на планското снижување на полната цена на чинењето што му припаѓа на буџетот; на „Фондот на раководството“ (791) за соодветниот износ што му припаѓа на фонд на раководството од оствареното снижување на полната цена на чинењето; на „Фондот за самостојно располагање“ (792) за соодветниот износ што му припаѓа на фондот за самостојно располагање од оствареното планско снижување на полната цена на чинењето; и на „Непредвидена добивка“ (961) за износот на оствареното снижување на полната цена на чинењето преку планот;

б) во случај на конечен негативен резултат на снижувањето на полната цена на чинењето:

се задолжува konto „Непредвидена загуба“ (970), а му се одобрува на контото „Пресметан финансиски резултат“ (609).

7) Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува за книжење на снижувањето на полната цена на чинењето во 1950 година.

Бр. 21020

3 август 1950 година

Белград

Го застапува

Министерот на финансите на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ

инж. Милентије Попович, с. р.

450.

Врз основа на чл. 12 од Уредбата за работните книшки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 84/48), прописувам

НАПАТСТВИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТОЧКАТА 16 ОД НАПАТСТВИЕТО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАБОТНИТЕ КНИШКИ

1. Точката 16 од Напатствието за извршување на Уредбата за работните книшки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 84/48) се менува и гласи:

„Работните книшки што се погрешно пополнети, или се оштетени, или неможеле да им бидат предадени на нивните сопственици, или се од нив одземени како дупликат, ќе се поништуваат комисијата.

Поништувањето на работните книшки ги врши комисија од три лица што ја определува надлежното поверенство на трудот.

Поништувањето на работните книшки се врши на тој начин што на првата внатрешна страна се става со жиг или се запишува со мастило со големи слова од левиот долни спрема десниот горни агол на страната зборот „поништена“.

При поништувањето на работните книшки се сочинува записник во кој што се внесуваат текукните броеви на поништените работни книшки. Записникот се состави во два примерка од кои што еден му останува на поверенството на трудот, а вториот се испраќа до министерството на трудот на народната република.

Поништените работни книшки им се предаваат на претпријатијата за откуп на отпадоците, за да се преработат.

2. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

III бр. 7103

28 јули 1950 година

Белград

Министер на трудот на ФНРЈ,
Векјеслав Хољеван, с. р.

451.

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за геодетската струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 64/47) издавам

НАРЕДБА ЗА РАСПОРЕД НА ЗВАНИЈАТА НА ГЕОДЕТСКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1. — Званијата од чл. 2 на Уредбата за геодетската струка за службениците од оваа струка во сите организациони единици се распоредуваат:

во прва врста:

виши геодетски советник, геодетски советник, виши геодетски инженер;

во втора врста:

геодетски инженер, виши геометар I класа, виши геометар II класа, катастарски референт;

во трета врста:

помлад геодетски инженер, геометар, помлад геометар, помлад катастарски референт, виши геодетски цртач, геодетски цртач;

во четврта врста:

геодетски помошник, помошен геодетски цртач.

2. — Во смисла на чл. 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата на ФНРЈ, претседателот на комитетот односно комисија на Владата на ФНРЈ, може со одделно решение да установува инаков распоред на званијата од оваа струка во врсти за поодделни организациони единици.

3. — Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престанува да важи Наредбата за распоредот на званијата на геодетската струка во врсти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 83/47).

Бр. 1246

15 јули 1950 година

Белград

Го застапува Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,
Министерот на надворешната трговија

инж. Милентије Попович, с. р.

452.

Врз основа на членот 9 ставот 2 од Основната уредба за проектирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/50) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РЕВИЗИЈА НА ИДЕЈНИТЕ И ГЛАВНИТЕ ПРОЕКТИ ШТО КЕ СЕ ИЗГРАДАТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД БЕЛГРАД

1. Идејните и главните проекти на обектите што ќе се изградат на подрачјето на град Белград ќе ги ревидира Комисијата за ревизија на идејните проекти односно Комисија за ревизија на главните проекти при Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ.

2. Во Комисијата за ревизија на идејните проекти, кога врши ревизија на проектите на обектите што ќе се изградат на подрачјето на град Белград, покрај членовите што се предвидени со членот 7 од Основната уредба за проектирање, влегуваат уште еден претставник на Министерството на градежите на НР Србија и два претставника на ИОНО на град Белград.

3. Во комисијата за ревизија на главните проекти, кога врши ревизија на главните проекти на обектите што ќе се изградат на подрачјето на град Белград, покрај членовите што се предвидени со членот 35 на Основната уредба за проектирање, влегуваат уште двајца претставници на ИОНО на град Белград.

4. Инвеститорите во иднина сите идејни и главни проекти на обектите што ќе се изградат на подрачјето на град Белград, без оглед на нивното значење, вредност и специфичност, ќе ги испраќаат на ревизија до Комисијата за ревизија на идејните проекти до Комисијата за ревизија на главните проекти при Советот за градежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ.

5. Прегледот на идејните и главните проекти на обектите што ќе се градат на подрачјето на град Белград ќе се врши по постоекјите прописи.

6. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 10150

22 јули 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за градежништво и градежна индустрија,

Љубчо Арсов, с. р.

453.

Врз основа на точката 11 од Наредбата на Владата на ФНРЈ за надлежноста за решавање работите од подрачјето на планирањето во врска со планот на годината 1950 („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/50, во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ НА ДЕЈНОСТА НА СОВЕТОТ ЗА ПРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА

I. — Гранките на дејноста на Советот за преработувачка индустрија се следни:

1. — Гранката 116 п дел на гранката 116 — производство, оплеменување и преработка на неметални руди

2. — Гранката 117 п дел на гранката 117 — индустрија на метали и преработка на метали
3. — Гранката 119 п дел на гранката 119 — електроиндустрија
4. — Гранката 120 — хемиска индустрија
5. — Гранката 122 — дрвна индустрија
6. — Гранката 123 — индустрија на дрвењечка, целулоза и папир
7. — Гранката 124 — текстилна индустрија
8. — Гранката 125 — индустрија на кожа и обувки

9. — Гранката 126 — индустрија на гума

10. — Гранката 313 — експлоатација на шуми.

II. — Кои производи ќе ги опфати гранката 116 п. како дел на гранките 116, гранката 117 п. како дел на гранката 117 и гранката 119 п. како дел на гранката 119, ќе биде определено со номенклатурата на балансите и клучните групи на споменатите гранки, преку врски со „Привремената номенклатура на производите“ на Сојузната планска комисија.

III. — Ова решение влегува во сила веднаш.

VII бр. 2150

6 јули 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на советот за преработувачка индустрија

Рато Дугоњич, с. р.

Согласен,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

СОДРЖАЈ

Страна

444. Напатствие за изменувања и дополнувања на Напатствието за продажба и определување цени на производите на занаетчиските задруги и претпријатијата на општествените организации — — — — —	845
445. Напатствие за изменувања и дополнувања на Напатствието за продажба и определување цени на производите на приватните занаетчиски дукјани и претпријатија — —	846
446. Решение за стопанските дејности кој што се сметаат како занаети — — — — —	847
447. Наредба за воведување нови званија и за изменувања во постоекјите званија во геодетската струка — — — — —	849
448. Наредба за определување нови и менување на постоекјите основни плати во геодетската струка — — — — —	849
449. Напатствие за книжење намалувањето на полната цена на чинењето кај државните градежни претпријатија — — — — —	850
450. Напатствие за изменување на точката 16 од Напатствието за извршување Уредбата за работните книшки — — — — —	851
451. Наредба за распоредот на званијата од геодетската струка во врсти — — — — —	851
452. Решение за ревизија на идејните и главните проекти на обектите што ќе се изградат на подрачјето на град Белград — — —	852
453. Решение за определување гранки на дејноста на Советот за преработувачка индустрија — — — — —	852

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20.

— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. —

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград